

Предметна програма од втор циклус студии за задолжителен предмет				
1.	Наслов на предметот	Заедничка аграрна политика на ЕУ		
2.	Код	АБ4102		
3.	Студиска програма	Агробизнис 4+1		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски институт, Скопје, УКИМ		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус на високо образование		
6.	Академска година/семестар	I година/ I семестар	7.	Број на ЕКТС
				7
8.	Наставник	проф. д-р Снежана Костадоноска-Милошеска проф. д-р Наташа Данилоска		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на високо образование, 240 ЕКТС		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Преку оваа предметна програма студентите треба да се запознаат со основните принципи на Европската Унија и на нејзината Заедничка аграрна политика (ЗАП), како една од најинтегрираните секторски политики на ЕУ. Студентите ќе се стекнат со темелни познавања за ЗАП и механизмот на функционирање на ЗАП, а со тоа и разбирање на нејзината улога во развојот на современото земјоделство и агробизнисот. Исто така, комплетно ќе се запознаат со програмите кои произлегуваат од ЗАП и со надлежните институции и тела за нејзино креирање и имплементирање. Оспособен за (компетенции): Студентите ќе ги запознаат основните принципи на функционирање на ЕУ и нејзината заедничка аграрна политикаа и ќе се оспособат за идентификување на инструментариумот на ЗАП. Исто така, комплетно ќе се запознаат со програмите кои произлегуваат од ЗАП и со надлежните институции и тела за нејзино креирање и имплементирање.			
11.	Содржина на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вовед во ЕУ и Појава, развој, цели и механизми на Заедничката аграрна политика на ЕУ</li> <li>• Поглавје 11 од „acquis communautaire“ -Земјоделство и рурален развој.</li> <li>• Финансирање на ЗАП</li> <li>• Структура, столбови на ЗАП</li> <li>• Секторски пазарни политики во рамки на ЗАП</li> <li>• Функционирање и улога на основните институции и тела на ЕУ задолжени за конципирање и имплементирање на ЗАП, реформи на ЗАП</li> <li>• Руралниот развој во рамки на ЗАП</li> <li>• Програми кои произлегуваат од ЗАП</li> </ul>			
12.	Методи на учење: Предавања и интерактивна настава поддржана со компјутерски и видео презентации, надополнети со дискусии, изработка на групни или индивидуални семинарски работи и нивна јавна презентација и одбрана. Во текот на предавањата ќе се практикува поттикнување на дискусии, форуми и дебати. Предвидени се и консултации со студентите.			
13.	Вкупно расположлив фонд на време	15 недели (12 недели предавања + 3 недели консултации)		
14.	Распределба на расположливото време	7 ЕКТС x 30 часа = 210 часа 45+165=210 часа		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиторски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	60 часа
		16.2.	Самостојни задачи	55 часа

		16.3.	Домашно учење	50 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			60 бода	
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)			30 бода	
	17.3.	Активности и учество			10 бода	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 61 бод			5 (пет) (F)	
		од 61 до 68 бода			6 (шест) (E)	
		од 69 до 76 бода			7 (седум) (D)	
		од 77 до 84 бода			8 (осум) (S)	
		од 85 до 92 бода			9 (девет) (B)	
		од 93 до 100 бода			10 (десет) (A)	
19.	Услови за потпис и полагање на завршени испити		Редовност на настава и вежи, проектна задача			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски			
21.	Методи на следење на квалитетот на наставата		Механизми на интерна евалуација			
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Чарлс Вишлоц	Економија на европската интеграција	АрсЛАМИНА	2012
		2.	EU	The Common Agricultural Policy and Development	European Commission	2011
		3.	Тина Волк, Емил Ерјавец и Кеј Мортенсен	Земјоделската политика и европската интеграција во југоисточна Европа	ФАО	2015
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marianne Lefebvre Maria Espinosa Sergio Gomez y Paloma	The influence of the Common Agricultural Policy on agricultural landscapes	European Commission	2012
		2.	OECD	Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union	Paris: OECD	2011